

ПРАВОПИС НА СТАРИОТ МАКЕДОНСКИ ЈАЗИК

ВА (БОГОТ И БОЖЕСТВЕНОСТА)

ВА - Богот, Божествената Светлина Сончева астрална. Фактичка состојба.

ВЕ - Богот, Божествената Светлина Сончева астрална во идејна замисла во Сончевите аури, човечки и природни по место и по време.

ВИ - Богот, Божествената Светлина Сончева астрална во процес на раѓање и на зголемување.

ВО - Богот, Божествената Светлина Сончева астрална во процес на вознесување и на возвишеност.

ВУ - Богот, Божествената Светлина Сончева астрална во процес на пад од возвишеноста.

В - Богот, Божествената Светлина Сончева астрална како стварност воопшто. Фактичка состојба.

Во стара Македонија, старите Македонци верници според учењето на Религијата на Сонцето, а тоа е ВЕРАТА го создале првиот слогов стар Македонски јазик, а подоцна и Светски јазик, јазикот на Светлината Божествена на Сончевата аура или на ВЕ(БОГОТ) РА (СОНЦЕ). Тој јазик е СВЕТОТО ПИСМО на површината на Земјата во сите времиња, тоа е СВЕТЛИНАТА БОЖЕСТВЕНА видлива и невидлива, во циклуси: денски и годишни на Сончевата аура на Небото, во природата на Земјата и дел од неа е вграден во аурите на верниците, луѓето, кои ја нарекувале со слогот ВА - БОГОТ, БОЖЕСТВЕНОСТА. Со создавањето на тоа учење и начинот на живеење, кое е Религијата на Сонцето во стара Македонија од старите Македонци верници и нивните предци, РАСАТА луѓето пред околу 20.000 години пред новата ера, и нејзиното разнесување по светот, се востанови и беше илјадници години Светска Религија на Сонцето. Така, темата за БОГОТ, БОЖЕСТВЕНОСТА се роди како сознание во Македонија и се разнесе по Светот, а како тема и сознание трае до ден денес. Универзумот, космичкиот простор и природата, Земна и Човекова, се изградени со двата поларитета на постоење на ПОЗИТИВНОСТА (+) и на НЕГАТИВНОСТА (-), популарно и едноставно наречени СВЕТЛИНАТА и ТЕМНИНАТА. Нашата планета и мајка Земја нема свој источник на СВЕТЛИНАТА ПОЗИТИВНОСТА (+), истата ја добива од планетата СОНЦЕ, како нејзин вечен источник на СВЕТЛИНАТА ПОЗИТИВНОСТА (+), од која се осветлува и се загрева, и се соз-

даваат потребните климатски услови на живот. Во таа моќна голема и вечна Сончева аура, на светлопозитивното астрално зрачење, се наоѓаат тој тип и вид на зраци наречени Божествени зраци, кои не можат да се видат со обично човечко око. Како што не е видлива со обично човечко око Сончевата аура, така не е видлива и аурата на физичкото човечко тело или не се гледаат тие зраци и енергија како светлина: позитивна и астрална, која е БОЖЕСТВЕНАТА светлина, зраци, енергија содржани на планетата Земја, во луѓето, во природата. Со своите вечни денски и годишни

лопозитивното, астрално Божествено зрачење, со што се создаваат и се раѓаат безброј естетски вредности на творби, дела, род и благодет во растителниот и животинскиот свет, се создаваат услови за живот кои делуваат творечки на Земниот живот, и неговите услови по место и по време на постоење на Земјата. Со постоењето на процесите на борење и на творење, на естетските вредности и резултати на ВЕ(БОГОТ) РА(СОНЦЕ) на Земјата како Голем и вечен Земен борец и творец, тој е пример за најголем и вечен на Земјата, и како таков е Водач и Учител на луѓето

СТАРИОТ ДРЕВЕН МАКЕДОНСКИ

циклуси на изразување на Небесниот свод, купола и на површината на Земјата ВЕ(БОГОТ) РА (СОНЦЕ) ја создава религиозната состојба и дејство на постоење на СВЕТЛАТА ПОЗИТИВНА ВОЗВИШЕНОСТ денска, која е во 12 часот, напладне, и годишната во 12 часот на 22 јуни, напладне. Тие денски и годишни СВЕТЛОПОЗИТИВНИ ВОЗВИШЕНОСТИ се НЕГОВАТА ГОЛЕМИНА. Во тие религиозни состојби и дејства на создавањето на СВЕТЛАТА ПОЗИТИВНА ВОЗВИШЕНОСТ, како ГОЛЕМИНАТА во денските и во годишните циклуси на ВЕ (БОГОТ) РА(СОНЦЕ) на Небесниот свод купола постојат најсилните светлопозитивни, астрални Божествени процеси на зрачењето на површината на Земјата. Со тие процеси на силно, светлопозитивно, астрално Божествено зрачење на Небесниот свод купола на ВЕ (БОГОТ) РА (СОНЦЕ) на површината на Земјата се создаваат процеси на борење и на творење. Со процесот на борбата се создаваат религиозната состојба и дејство на ВЕ(БОГОТ) РА(СОНЦЕ) со светлопозитивното, астрално Божествено зрачење на борбата и на победата над Земната негативност, над ноќната темнина и зимскиот студ, како деструктивни и уништувачки сили на Земниот живот и неговите услови и вредности, по место и по време на постоење на Земјата. Во процесот на творење е постоењето на религиозната состојба и дејство на ВЕ (БОГОТ) РА(СОНЦЕ) со свет-

на Земјата, тој е пример како и какви треба да бидат верниците за да станат големи Борци, Творци, Водачи и Учители во своето место и време на постоење. Значи, сите тие највозвишени денски и годишни светлопозитивни, астрални Божествени нивоа на Небесниот свод, купола на ВЕ(БОГОТ) РА (СОНЦЕ) се Неговата ГОЛЕМИНА или смислата, значењето и постоењето на БОГОТ единствен Небесен и Земен, кој се манифестира транспарентно и видливо како Космички објект на небесниот свод. Со сите тие највозвишени денски и годишни светлопозитивни, астрални Божествени нивоа на Небесниот свод, купола на ВЕ(БОГОТ) РА(СОНЦЕ), кои се Негова ГОЛЕМИНА, се создаваат нивните позитивни полиња со процесите на светлопозитивното, астрално Божествено зрачење на ВЕ(БОГОТ) РА(СОНЦЕ) на површината на Земјата. Со тоа создавање на естетските вредности како вредности и услови на живот по место и по време, по циклуси: денски и годишни, е вградена естетски астралната Божествена енергија на ВЕ(БОГОТ) РА (СОНЦЕ) или смислата, значењето и постоењето на БОЖЕСТВЕНОСТА Земна. И повторно, ќе напомам, со цел да се сфатат и да се разберат правилно тие две состојби на постоењето на вечните денски и годишни циклуси на ВЕ(БОГОТ) РА(СОНЦЕ), на светлопозитивното, астрално Божествено ВОЗВИШУВАЊЕ на Небесниот свод, купола, дека во сушти-

Атанас Пчеларски

Контакт со авторот:
тел. 389 2 3173 404, 076-566-617,
e-mail: atanas@strumjani.com.mk

ната е постоењето на БОГОТ како светлопозитивно, Божествено возвишено ниво над Земјата по вертикала. БОЖЕСТВЕНОСТА е светлопозитивното, астрално Божествено поле на позитивно зрачење на тоа ниво, по хоризонтала на Небото и на Земјата на ВЕ(БОГОТ) РА(СОНЦЕ), по место и по време на постоење, по денски и годишни циклуси и врадување, надградување, постоење, преобразба и употреба на таа Негова БОЖЕСТВЕНА СВЕТЛИНА, како енергија на Земјата. Затоа не е случајно што античките Македонци верници, кои биле

стојба на БОЖЕСТВЕНАТА СВЕТЛИНА. ВЕРАТА како учење, и ВЕ (БОГОТ) РА (СОНЦЕ) како единствен стар, древен, антички Македонски и Светски Бог. Старото, древно, античко Македонско и Светско учење и начинот на живеење во тоа време популарно се нарекувало Религијата на Сонцето, или по јазикот на светлината Божествена на Сончевата аура, тоа е Светото Писмо, односно старите два, првиот и вториот Македонски јазик, искажувани и пишувани со ВЕРАТА, РЕЛИГИЈАТА, ЦРКВАТА, СВЕТОТО ПИСМО, ПРАВАТА СЛАВАТА, кои се темелеле и постоеле врз основата на тие три основни вечни природни Сончеви закони на постоењето на СВЕТЛАТА ПОЗИТИВНА ДОМИНАЦИЈА, СВЕТЛАТА ПОЗИТИВНА ВОЗВИШЕНОСТ и ПРИНЦИПОТ НА ЦЕНТАРОТ. Зборот ВЕРАТА од античка Македонија до денес, до современа Македонија, има свои две основни важни значења. Како прво е искажувањето и разбирањето на значењето на зборот ВЕРАТА како состојби на убеденост во ВИСТИНАТА во која се верува. Другото значење е разбирањето и значењето на исповед на одредена религија на народ по место и по време на живеење. Тие две многу важни состојби на изразување и разбирање со зборот ВЕРАТА во денешниот современ Македонски јазик се многу важни и не се случајни, туку се плод на тоа чисто, здраво и илјадалетно паметење на Македонскиот народ. Со значењето и со постоењето на зборот ВЕРАТА се толкува убеденоста, верувањето во ВИСТИНАТА. Тоа е СВЕТЛИНАТА позитивна, астрална, Божествена вечна во Сончевата аура и која создава вечна на Земјата, е останата како паметење од времето на Религијата на Сонцето наречена ВЕРАТА, од античка Македонија. Зборот ВИСТИНАТА ја има религиозната состојба на Сончевите аури по циклуси денски и годишни на ВЕ(БОГОТ) РА (СОНЦЕ) на Небото и на Земјата, според која е изграден вториот стар Македонски јазик во стара Македонија, од старите Македонци верници по јазикот на светлината астрална Божествена на Сончевата аура. Тоа е СВЕТОТО ПИСМО на Земјата или стариот прв слогов Македонски јазик и кој ги дефинира состојбата и постоењето на ВИ(БОЖЕСТВЕНАТА) С(СВЕТЛИНА) над ТИ(ТЕМНИНАТА) НА(НАША) над ТА(ТЕМНИНАТА), негативноста, злото во природата и во луѓето по место и по време на постоење на површината на Земјата за верниците според учењето на Религијата на Сонцето или ВЕРАТА, РЕЛИГИЈАТА, ЦРКВАТА, СВЕТОТО ПИСМО, ПРАВАТА СЛАВАТА. Зборот ВЕРАТА ја има религиозната состојба на Сончевите аури по циклуси

денски и годишни на ВЕ(БОГОТ) РА (СОНЦЕ) на Небото и на Земјата, според која е изграден вториот стар Македонски јазик во стара Македонија, од старите Македонци верници по јазикот на светлината астрална Божествена на Сончевата аура. Тоа е СВЕТОТО ПИСМО на Земјата или стариот прв слогов Македонски јазик и кој ја дефинира состојбата и постоењето на ВЕ(БОГОТ) РА(СОНЦЕ) над ТА(ТЕМНИНАТА), негативноста, злото во природата и во луѓето по место и по време на постоење на површината на Земјата за верниците според учењето на Религијата на Сонцето или ВЕРАТА, РЕЛИГИЈАТА, ЦРКВАТА, СВЕТОТО ПИСМО, ПРАВАТА СЛАВАТА. Имитирајќи и поддржувајќи го ВЕ (БОГОТ) РА(СОНЦЕ) старите древни Македонци ги граделе своите лични внатрешни Божествени аури како мали земни симболични РА-Сонца, со кој биле носители на Светлината Божествена. Со зборот ВЕРНИКОТ тие ја искажувале религиозната состојба на која биле носители по место и по време на живеење како ВЕ(БОЖЕСТВЕНОСТА) Р(СОНЧЕВА) НИ(НАША) КО(ВОЗВИШУВАЧКА) над Т(ТЕМНИНАТА), негативноста, злото во природата и луѓето по место и по време на постоење. По учењето и начинот на живеење по Религијата на Сонцето, или на ВЕРАТА во старата Македонија старите Македонци дошле до потреба за регистрација на денските и на годишните циклуси на ВЕ(БОГОТ) РА(СОНЦЕ). Со тие нивни точни мерења и регистрации на денските и на годишните циклуси на ВЕ(БОГОТ) РА (СОНЦЕ) се создал поимот, значењето на зборот ВРЕМЕТО и на зборот КАЛЕНДАРОТ за географската положба на старата Македонија. Зборот ВРЕМЕТО ја има религиозната состојба по која е изграден во старата Македонија од старите Македонци верници, по вториот стар Македонски јазик и го искажува постоењето на В(БОЖЕСТВЕНОТО) РЕ (СОНЦЕ) МЕ(МОЈЕ) над ТО(ТЕМНИНАТА), негативноста, злото во природата и во луѓето по место и по време на постоење на Земјата. Зборот КАЛЕНДАРОТ ја има религиозната состојба по која е изграден во старата Македонија од старите Македонски верници, по вториот стар Македонски јазик и го искажува постоењето на КА(ВОЗВИШЕНАТА) ЛЕ (ЉУДСКА/човечка) Н(НАША) ДА(СВЕТЛИНА ДНЕВНА) РО(СОНЧЕВА) над Т(ТЕМНИНАТА), негативноста, злото во природата и во луѓето по место и по време на постоење на Земјата.

**АНТИЧКИ
ЈАЗИК**

учени луѓе, лингвисти и кои формирале и граделе зборови според јазикот на светлината на Сончевата аура или Светото Писмо, според античкиот Македонски јазик. Зборот БОГОТ го изградиле со религиозната состојба на постоењето на БО(ЗЕМНАТА) ГО (ГОЛЕМИНА) над Т(ТЕМНИНАТА) во која ни укажуваат на ГО(ГОЛЕМИНАТА) или на растот, возвишеноста на БОЖЕСТВЕНАТА СВЕТЛИНА по вертикала, по циклуси: денски и годишни, по место и по време на постоење на Земјата. Со зборот БОЖЕСТВЕНОСТА со религиозната состојба по која е изграден во стара Македонија, од старите Македонци верници, по вториот стар Македонски јазик и таа ја искажува БО(ЗЕМНАТА) ЖЕ(ПРОСТОРНА) С(СВЕТЛИНА) над Т(ТЕМНИНАТА) ВЕ (БОЖЕСТВЕНАТА) НО(НАША) С(СВЕТЛИНА) над ТА(ТЕМНИНАТА) со постоењето на ЖЕ(ПРОСТОРНАТА) светлина, ни се укажува на постоењето на просторот Небесен и Земен, кој е исполнет и во кој е распространета БОЖЕСТВЕНАТА СВЕТЛИНА по хоризонтала, по циклуси: денски и годишни, по место и по време на постоење на Земјата. По учењето и начинот на живеење по Религијата на Сонцето древните Македонци верници, имитирајќи и поддржувајќи го ВЕ(БОГОТ) РА(СОНЦЕ) во древната Македонија ги граделе своите аури Лични, Семејни, Колективни, како и Народната и биле носители, ја имале во ауриите човекови религиозната со-

ПРОДОЛЖУВА